

Телефон: +38946511000
Факс: +38946511567
www.uist.edu.mk



Партизанска бб.
6000 Охрид
Република Северна Македонија

Бр. _____

Охрид, _____ 20__ год.

Врз основа на член 162 и 172 од Законот за високо образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/2018), член 23 од Законот за работните односи „Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016, 120/2018, 110/2019 и 267/2020), член 23 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни, соработнички звања и демонстратори на Универзитетот за информатички науки и технологии, Свети Апостол Павле” Охрид, Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле “Охрид, распишува

ЈАВЕН КОНКУРС

за избор на наставник во сите наставно-научни звања

Факултет за информатички системи, визуелизација, дигитална, мултимедијална и анимациска техника при Универзитетот

Избор на наставник во сите наставно - научни звања (Категорија А – наставно-научни звања/научни звања во високото образование)

во научно поле: **110 Информатика**

во научна област: **11000 Информатика - 1 (еден) извршител, за време определено со Закон за високото образование.**

Вработувањето на избраниот наставник е на определено време до 31.12.2021 година, врз основа на Согласноста за обезбедени финансиски средства за вработување на наставници, бр. 18-1342/2 од 17.02.2021 година, издадена од Министерството за финансии на РСМ.

Покрај условите за вработување пропишани со Законот за работните односи, кандидатите за избор во наставно-научни звања треба да ги исполнуваат општите услови за избор во наставно-научно звање пропишани со член 166 од Законот за високото образование.

Кандидатите треба да ги исполнуваат и посебните услови за избор во наставно-научно звање пропишани со Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни, соработнички звања и демонстратори на Универзитетот и Анексот кон овој правилник.

Познавањето на англискиот јазик се докажува доколку кандидатот исполнува најмалку еден од следниве услови:

1. поседува сертификат за познавање англиски јазик од најмалку ниво В2 според Европската јазична рамка на Советот на Европа, или со соодветен сертификат за истото ниво издаден од официјален европски тестатор, член на здружението АЛТЕ на европски тестатори,

2. има комплетирано високо образование од прв и/или втор циклус на студии на англиски јазик,
3. изведувал настава/вежби на англиски јазик во времетраење од најмалку една академска година.

Со пријавата по јавниот конкурс, кандидатите за избор треба да ги достават следните документи:

- Кратка биографија (на англиски и македонски јазик);
- Мотивационо писмо (на англиски јазик);
- Диплома за завршен прв, втор и трет циклус студии, во оригинал или копија заверена на нотар (Високообразовната квалификација стекната во странство треба да е призната во соодветна постапка);
- Доказ за исполнување на условот за познавање на англиски јазик, согласно критериумите во конкурсот;
- Потврда за работно искуство во наставно-научна дејност и примена на научно-истражувачки резултати;
- Список на научни и стручни трудови објавени во последните пет години пред објавувањето на конкурсот за избор (по еден примерок од трудовите во копија);
- Доказ за учество во проект/и (доколку има);
- Доказ за претходни избори во звања (доколку има);
- Уверение за државјанство, не постаро од 6 месеци, во оригинал или копија заверена на нотар.

Јавниот конкурс **трае 5 (пет) дена** од денот на објавувањето.

Изборот ќе се изврши во рокот предвиден со член 172 од Законот за високо образование (до шест месеца од објавувањето на јавниот конкурс).

Паричниот износ на основна плата во нето износ на лицата избрани во научни звања зависи од звањето во кое истите се избрани (Доцент-30.555,00 денари/Вонреден професор-32.862,00 денари/Редовен професор-36.151,00 денари).

Работното време е утврдено согласно со академскиот календар, распоредот на часови и Правилникот за работен ред и дисциплина.

Потребните документи кандидатите ги доставуваат по пошта на адреса ул. Партизанска, бб, 6000, Охрид, електронска пошта contact@uist.edu.mk или директно во архивата на Универзитетот (10:00 – 14:00, приемни саати).

Некомплетните и ненавремено доставени документи нема да бидат земени предвид во постапката за одлучување.

Информации за работодавачот:

Универзитет за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид

Седиште: ул. Партизанска бб, Дом на АРМ, 6000 Охрид

Телефон за контакт: 046 511 000

Лице за контакт: Јорданка Ц. Атанасова